

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 51 Год. LXVI

Среда, 14 април 2010

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
929. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2010/2011 година..	2	933. Решение за разрешување од должноста директор на Центарот за управување со кризи.....	18
930. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Државниот универзитет во Тетово во учебната 2010/2011 година.....	17	934. Решение за именување директор на Центарот за управување со кризи.....	18
931. Одлука за распишување оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Прилеп.....	17	935. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	18
932. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	17	936. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	18
		937. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 165/2009 од 7 април 2010 година.....	18
		938. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 169/2009 од 7 април 2010 година.....	21
		939. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 191/2009 од 31 март 2010 година.....	22
		940. Објава за просечната месечна плата по работник за месец март 2010 година.....	23
		941. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец март 2010 година.....	24
		Огласен дел.....	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

929.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

1. Со ова одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2010/2011 година, и тоа:

1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ							
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ	80	200	40	400			120
Архитектонски факултет (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) во Скопје	80	200	40	400			120
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	270	100/200	80	400			350
<i>Градежништво (осум семестри)</i>	120	200	50	400			170
конструктивна насока	60	200					60
патишта и железници	30	200					30
хидротехничка насока	30	200					30
<i>Геодезија (6 семестри)</i>	40	200	20	400			60
<i>Геотехника (6 семестри)</i>	30	200	10	400			40
<i>Дисперзирани студии по градежништво во Крива Паланка</i>	80	100					80
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	600	100/200	320	400			920
Електроенергетски системи	40	200	20	400			60
Електроенергетика и управување	40	200	20	400			60
Електроенергетски уреди	40	200	20	400			60
Конверзија и искористување на електрична енергија	40	200	20	400			60
Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали	80	200	40	400			120
Телекомуникации	80	200	40	400			120
Компјутерско системско инженерство и автоматика	80	200	40	400			120
Информатика и компјутерско инженерство	120	200	80	400			200
Професионални студии по информатика (6			40	400			40

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
семестри)							
<i>Дисперзирани студии по електроенергетика и управување во Кичево</i>	80	100					80
Студии по инженерство на животна средина и ресурси	30	200	10	400			40
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	465	200	140	400			605
<i>Академски четиригодишни студии</i>	340	200	90	400			430
Производно инженерство	30	200	5	400			35
Транспорт, механизација и логистика	30	200	5	400			35
Термичко инженерство	30	200	5	400			35
Автоматика и флуидно инженерство	30	200	5	400			35
Материјали, заварување и конструктивно инженерство	30	200	5	400			35
Индустриско инженерство и менаџмент	40	200	20	400			60
Моторни возила	60	200	20	400			80
Енергетика и екологија	30	200	5	400			35
Мехатроника	60	200	20	400			80
<i>Професионални студии (6 семестри)</i>	125	200	50	400			175
производна информатика	40	200	10	400			50
Индустриски дизајн	25	200	10	400			35
Применето термичко инженерство	20	200	10	400			30
хидраулика и автоматика	20	200	10	400			30
Заварување и дизајн на конструкции	20	200	10	400			30
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	270	100/200	35	300	65		370
прехранбена технологија и биотехнологија	50	200	5	300	10		65
хемиско процесно инженерство	25	200	5	300	10		40
наука за материјали	15	200	5	300	5		25
металургија и метални материјали	25	200	5	300	10		40
конфекциско инженерство	25	200	5	300	10		40
полимерно и органско инженерство	25	200	5	300	10		40
неорганско инженерство и заштита на животната средина	25	200	5	300	10		40
<i>Дисперзирани студии по металургија и метални материјали во Кавадарци</i>	80	100					80
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1221	100/200	790	400	781		2792
<i>Студии по математика</i>	100	200	20	400	30		150
Наставна математика							
Теоретска математика							
Математичка економија							
Математичко програмирање							
<i>Студии по физика</i>	100	200	10	400	10		120
Наставна насока							
Физика на компјутерски хардвер							
Применета физика – апарати и уреди							
Применета физика – теориска физика							
Применета физика – медицинска физика							
Применета физика –геофизика							
Применета физика – метеориологија							
Применета физика – астрономија и астрофизика							
<i>Студии по хемија</i>	180	200	180	400	180		540
наставна насока	30	200	30	400	30		90
применета насока	30	200	30	400	30		90
применета насока – аналитичка биохемија	30	200	30	400	30		90
применета насока – хемија на животна средина	30	200	30	400	30		90
применета насока – хемија на материјали	30	200	30	400	30		90

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
применета насока – хемија на храна	30	200	30	400	30		90
Студии по биологија	100	200	130	400			230
Биологија (за наставен кадар во средно образование)	35	200	35	400			70
Биохемиско-физиологија	50	200	50	400			100
Екологија	15	200	15	400			30
Молекуларна биологија			30	400			30
Студии по географија	170	200	170	400	220		560
Наставна географија	45	200	45	400	45		135
Географски информациски систем	25	200	25	400	25		75
Туризам	50	200	50	400	100		200
Демографија	25	200	25	400	25		75
Физичка географија	25	200	25	400	25		75
Етнологија и антропологија	35	200	35	400	30		100
Студии по информатика	150	200	50	400	50		250
Информатичко образование							
Компјутерски науки							
Информациони системи							
Програмско инженерство							
Компјутерски архитектури и мрежи							
Информатички технологии (6 семестри)	70	200	5	400	25		100
Интернет и мобилна технологија							
Администрирање на компјутерски мрежи							
Двопредметни студии	236	200	190	400	236		662
Биологија – хемија	36	200	30	400	36		102
Математика – физика	30	200	20	400	10		60
Математика – хемија	30	200	20	400	10		60
Математика – информатика	50	200	30	400	20		100
Физика – хемија	30	200	30	400	100		160
Физика – информатика	30	200	30	400	30		90
Хемија - информатика	30	200	30	400	30		90
Дисперзирани студии по информатика во Крива Паланка	80	100					80
ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	679	100/200	414	400	50		1143
Економија	69	200	69	400			138
Менаџмент	64	200	63	400			127
Маркетинг	64	200	63	400			127
Финансиски менаџмент	64	200	63	400			127
Сметководство и ревизија	64	200	63	400			127
Надворешна трговија	64	200	63	400			127
Е-бизнис	170	200	30	400			200
Дисперзирани студии по финансиски менаџмент во Струга	120	100	0				120
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	475	100/200	475	100/400	35		985
Правни студии	300	200	300	400	20		620
Политички студии	75	200	75	400	10		160
Новинарство	50	200	50	400	5		105
Дисперзирани правни студии во Велес	50	100	50	100			100
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	365	200	365	400	162		892
Филозофија	30	200	30	400	12		72
Педагогија	25	200	25	400	10		60
Социологија	25	200	25	400	20		70
Психологија	20	200	20	400			40
Историја	25	200	25	400	10		60
Историја со архивистика	25	200	25	400	10		60

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Историја на уметност	25	200	25	400	10		60
Археологија	25	200	25	400	10		60
Класични студии	20	200	20	400	10		50
Безбедност, одбрана и мир	45	200	45	400	20		110
Социјална работа и социјална политика	45	200	45	400	20		110
Дефектологија	25	200	25	400	10		60
Родови студии	30	200	30	400	20		80
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“	505	200	500	400	138		1143
<i>Македонски јазик и јужнословенски јазици</i>	99	200	66	400	15		180
македонски јазик	66	200	44	400	10		120
словенечки јазик	33	200	22	400	5		60
<i>македонска книжевност и јужнословенски книжевности</i>	35	200	25	400	10		70
<i>Албански јазик и книжевност</i>	75	200	50	400	5		130
албански јазик и книжевност (мајчин) наставна насока	20	200	20	400	5		45
насока за преведување и јазична интерпретација (мајчин)	25	200	15	400			40
насока за преведување и јазична интерпретација (немајчин)	30	200	15	400			45
<i>Турски јазик и книжевност</i>	80	200	40	400	25		145
турски јазик и книжевност – мајчин	40	200	20	400	15		75
турски јазик и книжевност – немајчин	40	200	20	400	10		70
<i>Романски јазици и книжевност</i>	143	200	72	400	40		255
француски јазик и книжевност	40	200	20	400	10		70
италијански јазик и книжевност	40	200	20	400	10		70
Романски јазик	30	200	15	400	10		55
Шпански јазик	33	200	17	400	10		60
<i>Славистика</i>	50	200	25	400	8		83
руски јазик и книжевност	30	200	15	400	5		50
полски јазик и книжевност	20	200	10	400	3		33
<i>Германски јазик и книжевност</i>	40	200	20	400	15		75
<i>Англиски јазик и книжевност</i>	206	200	104	400	10		320
<i>Општа и компаративна книжевност</i>	40	200	20	400	10		70
<i>Преведување и толкување</i>	180	200	90	400			270
англиски јазик	114	200	56	400			170
француски јазик	33	200	17	400			50
германски јазик	33	200	17	400			50
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	218	200	143	400	68		429
<i>Одделенска настава</i>	113	200	83	400	40		236
за наставници во паралелки на македонски јазик	30	200	0	400	0		30
за наставници во паралелки на албански јазик	60	200	60	400	29		149
за наставници во паралелки на турски јазик	23	200	23	400	11		57
<i>Предучилишно воспитание</i>	90	200	60	400	23		173
за воспитувачи во групи на македонски јазик	30	200	0	400	0		30
за воспитувачи во групи на албански јазик	45	200	45	400	15		105
за воспитувачи во групи на турски јазик	15	200	15	400	8		38
<i>Библиотекарство</i>	15	200	0	400	5		20
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ							
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	120	200	120	400	80		320
Општа медицина	60	200	60	400			120
Стручни медицински сестри / техничари (6 семестри)	15	200	15	400	20		50
Радиолошки технолози (6 семестри)	15	200	15	400	20		50

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Логопедија (6 семестри)	15	200	15	400	20		50
Физиотерапевти	15	200	15	400	20		50
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ	60	200	60	400			120
Фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус)	45	200	45	400			90
Лабораториски биоинженер (6 семестри)	15	200	15	400			30
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	65	200	65	400			130
Стоматологија	45	200	45	400			90
Стручни забни техничари	10	200	10	400			20
Стручни стоматолошки сестри	10	200	10	400			20
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	45	200	45	400	60		150
физичко и здравствено воспитание	45	200	45	400	20		110
Спортски тренери					40		40
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ							
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	510	100/200	185	400	160		855
Поледелство	30	200	15	400	10		55
Градинаро - цвекарство	40	200	15	400	10		65
Лозаро винарство	40	200	15	400	10		65
Овощарство со лозарство	30	200	15	400	10		55
Анимална биотехнологија	40	200	15	400	10		65
Агроекономика	50	200	25	400	20		95
Заштита на растенија - фитомедицина	30	200	15	400	10		55
Еко – земјоделство	40	200	15	400	10		65
Преработка на земјоделски производи	60	200	30	400	20		110
- модул : растителни производи	30	200	15	400	10		55
- модул : анимални производи	30	200	15	400	10		55
Квалитет и безбедност на храна	50	200	25	400	20		95
<i>Преработка на земјоделски производи во Гевгелија</i>	<i>60</i>	<i>100</i>			<i>20</i>		<i>80</i>
<i>Производство и преработка на тутун во Прилеп</i>	<i>40</i>	<i>100</i>			<i>10</i>		<i>50</i>
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	160	200	80	400	20		260
Шумарство	40	200	20	400	5		65
Озеленување и унапредување на животната средина	40	200	20	400	5		65
Механичка технологија на дрвото	40	200	20	400	5		65
Проектирање и технологија на мебел и ентериер	40	200	20	400	5		65
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА	35	200	18	400			53
УМЕТНОСТИ							
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ	30	200					30
Драмски актери	12	200					12
Филмска и ТВ режија	6	200					6
Театарска режија	6	200					6
Драматургија	6	200					6
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ	40	200	20	400			60
Сликарски оддел	10	200	5	400			15

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Графички оддел	10	200	5	400			15
Вајарски оддел	10	200	5	400			15
Педагошки оддел	10	200	5	400			15
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	105	200	56	400			161
музичка теорија и педагогија	26	200	12	400			38
Композиција	1	200	1	400			2
Оркестарско диригирање	1	200	1	400			2
Сонологија со мултимедија	3	200	2	400			5
Музикологија	3	200	1	400			4
Флејта	3	200	2	400			5
Обоа	1	200	1	400			2
Кларинет	5	200	2	400			7
Саксофон	3	200	2	400			5
Фагот	1	200	1	400			2
Труба	5	200	2	400			7
Хорна	1	200	1	400			2
Тромбон	1	200	1	400			2
Туба	1	200	1	400			2
удирачки инструменти	3	200	1	400			4
соло пеење	7	200	3	400			10
пијано	7	200	3	400			10
Хармоника	2	200	2	400			4
Виолина	8	200	4	400			12
Виола	1	200	1	400			2
Виолончело	3	200	1	400			4
Контрабас	1	200	1	400			2
Гитара	3	200	2	400			5
Балетска педагогија-класичен балет	7	200	3	400			10
Балетска педагогија-современ танц	3	200	2	400			5
Група студиски програми од областа на популарните жанрови	5	200	3	400			8
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6338		3971		1619		11928

1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Велес и Прилеп	575	100/200	235	100/400	110	500	920
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – Прв циклус							
Студиска програма по машинство	60	200			10	500	70
Студиска програма по индустриски менаџмент	50	200			10	500	60
Студиска програма по сообраќајно-транспортно инженерство	60	200	30	400	10	500	100
Студиска програма по графичко инженерство	50	200	10	400	10	500	70
Студиска програма по електроенергетски системи	70	200	10	400	10	500	90
Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Битола	110	200	100	400	10	500	220
<i>Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Велес</i>	65	100	45	100	10	500	120
<i>Студиска програма по информатика и компјутерска техника – Прилеп</i>	20	100	20	100	10	500	50
СТРУЧНИ СТУДИИ							
Студиска програма по енергетика	30	200			10	500	40
Студиска програма по патен транспорт – Битола	30	200	10	400	10	500	50
Студиска програма по електротехника, електроенергетика и електроника	30	200	10	400	10	500	50
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	279	200	141	400	45	400/500	465
Студиска програма по бизнис администрација-менаџмент	33	200	17	400	5	500	55
Студиска програма за бизнис информатика	33	200	17	400	5	500	55
Студиска програма за финансиски менаџмент	33	200	17	400	5	500	55
Студиска програма за маркетинг менаџмент	60	200	30	400	10	400	100
Студиска програма за меѓународна економија и бизнис	60	200	30	400	10	400	100
Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија	60	200	30	400	10	400	100
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Велес	212	100/200	222	100/400	51	500	485
Студиска програма за туризам – Охрид	30	200	55	400	10	500	95
<i>Студиска програма за туризам – Велес (мирува)</i>	0		0		0		0
Студиска програма за осигурување – Охрид	25	200	40	400	10	500	75
<i>Студиска програма за осигурување – Велес</i>	30	100	45	100	5	500	80
Студиска програма за хотелско – ресторантска насока - Охрид	12	200	12	400	6	500	30
<i>Студиска програма за хотелско – ресторантска насока – Велес</i>	10	100	10	100	5	500	25
Студиска програма за царина и шпедиција – Охрид	10	200	15	400	5	500	30

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Студиска програма за безбедност и финансиска контрола – Охрид / Заеднички студии	0		0		0		0
Студиска програма за гастрономија – Охрид (стручни студии)	35	200	30	400	5	500	70
<i>Студиска програма за гастрономија – Велес (стручни студии)</i>	20	100	15	100	5	500	40
<i>Нова студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика</i>	40	200					40
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	242	100/200	194	400	34	500/600	470
Студиска програма за наставник за одделенска настава	8	200	8	400	4	500	20
Студиска програма за воспитувачи	8	200	8	400	4	500	20
Студиска програма за македонски – англиски јазик			85	400	15	600	100
Студиска програма за македонски – француски јазик			20	400	5	600	25
Студиска програма за македонски – германски јазик			20	400	5	600	25
<i>Студиска програма за македонски – германски јазик / дисперзирани студии во Дебар</i>	60	100					60
<i>Студиска програма за македонски – англиски јазик / дисперзирани студии во Дебар</i>	60	100					60
Студиска програма за информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет – Битола)	106	200	53	400	1	500	160
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – БИТОЛА	150	200	130	400			280
Студиска програма за јавна администрација	0		0				0
Студиска програма за менаџмент на информациски системи	90	200	90	400			180
Студиска програма за инженерство и менаџмент на софтверски апликации	40	200	40	400			80
Студиска програма за администрирање со јавни политики	0		0				0
Студиска програма за информациски системи во здравството	20	200					20
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА	140	200	80	300/400	40	300/400	260
Студиска програма за фармерско производство	40	200	20	300	10	300	70
Студиска програма за преработка на анимални производи	50	200	30	400	20	400	100
Студиска програма за менаџмент во биотехниката	50	200	30	400	10	400	90
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	125	200	52	400	53	550	230
Студиска програма за општа медицинска сестра (стручни студии)	35	200	15	400	15	550	65
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар (стручни студии)	30	200	15	400	15	550	60
Студиска програма за физиотерапевти (стручни студии)	40	200	15	400	15	550	70

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Студиска програма за радиолошки технологии (стручни студии)	20	200	7	400	8	550	35
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	80	200	40	400	190	800/1000	310
Студиска програма безбедност и финансиска контрола	25	200	15	400	90	1000	130
Студиска програма за криминалист	55	200	25	400	100	800	180
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	277	100/200	143	100/400	80	400	500
Студиска програма за правни студии – Кичево	120	200	60	400	50	400	230
<i>Студиска програма за правни студии – Битола</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>400</i>	<i>170</i>
<i>Студиска програма за правни студии – Струга</i>	<i>67</i>	<i>100</i>	<i>33</i>	<i>100</i>			<i>100</i>
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	180	100/200	90	100/400	40	400/450/700	310
Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија – Велес	45	200	25	400	10	400	80
<i>Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево</i>	<i>35</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>450</i>	<i>60</i>
Студиска програма нутриционизам – Велес	55	200	25	400	10	700	90
<i>Студиска програма за нутриционизам – Битола</i>	<i>45</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>700</i>	<i>80</i>
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА:	2290		1342		643		4275

1.3 Државен универзитет во Тетово

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни		вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	295	0/ 100	30	300	15	400	340
Биологија	65	0/100					65
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Биохемија</i>		100					
Физика	35	0/100					35
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Професионална настава</i>		100					
Хемија – Физика	25	0					25
Хемија	55	0/100					55
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Професионална настава</i>		100					

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни		вкупен број на студенти
<i>Аналитичка хемија</i>		100					
Математика	35	0					35
<i>Наставна насока</i>		0					
Информатика	45	0/100	16	300			61
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Професионална настава</i>		100					
Географија	35	0/100	14	300	15	300	64
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Професионална настава</i>		100					
ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА	40	100	20	300			60
<i>Екологија</i>	40	100	20	300			60
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	195	100	80	300	55	300	330
<i>Филозофија</i>	20	100	10	300	10	300	40
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Социологија	30	100	10	300	10	300	50
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
<i>Историја</i>	30	100	10	300	10	300	50
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
<i>Педагогија</i>	45	100	15	300	20	300	80
<i>Професионална настава</i>							
<i>Одделенска настава</i>							
<i>Претшколска настава</i>							
<i>Психологија</i>	60	100	30	300			90
<i>Наставна насока</i>							
<i>Професионална настава</i>							
Ориенталистика	10	100	5	300	5	300	20
<i>Наставна насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	605	100	145	100/300	160	300	910
<i>Албански јазик и литература</i>	30	100	10	300	20	300	60
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Англиски јазик и литература</i>	115	100	55	300	30	300	200
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Дебар</i>	40	100	20	100	20	300	80
<i>Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Скопје</i>	200	100					200
<i>Македонски јазик и литература</i>	40	100	10	300	20	300	70
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Германски јазик и литература</i>	30	100	10	300	20	300	60
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Дебар</i>	30	100	10	100	15	300	55
<i>Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Скопје</i>	50	100					50

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни		вкупен број на студенти
<i>Италијански јазик и литература</i>	20	100	10	300	10	300	40
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Француски јазик и литература</i>	20	100	10	300	10	300	40
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по француски јазик и литература во Дебар</i>	30	100	10	100	15	300	55
ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ	65	100	30	300			95
<i>Ликовна уметност</i>	15	100	10	300			25
<i>Музичка уметност</i>	30	100	10	300			40
<i>Теоретско педагошка насока</i>	15	100	5	300			20
<i>Вокално – инструментална насока</i>	15	100	5	300			20
<i>Драмска уметност</i>	20	100	10	300			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	40	100	20	300	20	300	80
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	435	100	135	100/300	100	300	670
<i>Правосудна насока</i>	95	100	45	300	30	300	170
<i>Дисперзирани студии по правосудна насока во Скопје</i>	90	100	40	100			130
<i>Дисперзирани студии по правосудна насока во Кичево</i>	50	100	20	100			70
<i>Административно правна насока</i>	15	100	5	300	30	300	50
<i>Меѓународно право и меѓународни односи</i>	35	100	15	300	30	300	80
<i>Студии по новинарство</i>	20	100	10	300	10	300	40
<i>Дисперзирани студии по новинарство - Скопје</i>	50	100					50
<i>Дисперзирани студии по политички студии - Скопје</i>	80	100					80
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	310	100	160	100/300	70	300	540
<i>Сметководствено-финансиска и банкарска насока</i>	80	100	40	300	20	300	140
<i>Маркетинг и менаџмент насока</i>	65	100	35	300	20	300	120
<i>Дисперзирани студии во Струга</i>	65	100	35	100		300	100
<i>Економија и бизнис насока</i>	80	100	40	300	20	300	140
<i>Туризам</i>	20	100	10	300	10	300	40
<i>Општ туризам</i>							
<i>Туристички менаџмент</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ	210	100	70	300			280
<i>Градежништво</i>	45	100	15	300			60
<i>Конструктивно инженерство</i>							
<i>Инфраструктура и патишта</i>							
<i>Архитектура</i>	115	100	35	300			150
<i>Проектирање</i>	65	100	35	300			100
<i>Урбанизам</i>	50	100	0	300			50
<i>Мехатроника</i>	30	100	10	300			40
<i>Економско инженерство</i>	20	100	10	300			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА	70	100	30	300			100
<i>Прехранбена технологија</i>	35	100	15	300			30
<i>Исхрана</i>	35	100	15	300			30
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	165	100/200	155	100/350 /400	60	500	380

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни		вкупен број на студенти
Општа медицина	30	200	30	400			60
Стоматологија	20	200	20	400			40
Фармација	30	200	30	400			60
Општо Инфермиерство, Акушерство, Логопедија, Физиотерапија	55	100	55	350	40	500	150
Дисперзирани студии по физиотерапија во Дебар	30	100	20	100	20	500	70
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - КУМАНОВО	460	100	220	100/300			680
Бизнис администрација	220	100	110	300			330
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Скопје	135	100	65	100			200
Дисперзирани студии по бизнис администрација во Кичево	90	100	40	100			130
Јавна администрација	15	100	5	300			20
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	2890		1095		480		4465

1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КОЧАНИ	260	100/200	70	100/400	80	410
Правосудна насока – Кочани	160	200	40	400	50	250
Јавна администрација (модул Финансово право) – Кочани	20	200	5	400	5	30
Применета политика и дипломатија (модул Европско право) - Штип	50	100	25	100	25	100
Новинарство - Штип	30	100		100		30
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	380	100/200	190	100/400	120	690
Меѓународна економија – Штип	60	200	20	400	20	100
Здравствен менаџмент – Штип	20	200	10	400	10	40
Финансиски менаџмент – Штип	200	200	100	400	50	350
Финансиски менаџмент - Струмица	100	100	60	100	40	200
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ	30	100/200	20	100/400	20	70
Одделенска настава – Штип	10	200	5	400	5	20
Одделенска настава во Струмица	10	100	10	100	10	30
Предучилишно воспитание – Штип	10	200	5	400	5	20

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ	530	100/200	15	400	85	630
<i>Општа насока - модул енологија – Кавадарци</i>	130	100	0	0	10	140
<i>Општа насока – модул лозарство - Кавадарци</i>	130	100	0	0	10	140
<i>Општа насока - Струмица</i>	120	100	0	0	20	140
Општа насока – Штип	70	200	10	400	20	100
<i>Општа насока – Свети Николе</i>	60	100	0	0	20	80
Рурален развој – Штип	20	200	5	400	5	30
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	76	200	17	400	0	93
Оддел за теорија и педагогија	30	200	5	400	0	35
Оддел за пијано	3	200	2	400	0	5
Оддел за жичани инструменти						
<i>Виолина</i>	2	200	0	400	0	2
<i>Виола</i>	1	200	0	400	0	1
<i>Виолончело</i>	1	200	0	400	0	1
<i>Контрабас</i>	2	200	0	400	0	2
Оддел за дувачки инструменти						
<i>Флејта</i>	2	200	1	400	0	3
<i>Обоа</i>	2	200	0	400	0	2
<i>Кларинет</i>	3	200	1	400	0	4
<i>Хорна</i>	1	200	0	400	0	1
<i>Труба</i>	2	200	1	400	0	3
<i>Тромбон</i>	2	200	1	400	0	3
Оддел за инструментален џез						
<i>Саксафон</i>	2	200	1	400	0	3
<i>Џез бас</i>	2	200	0	400	0	2
<i>Труба</i>	2	200	0	400	0	2
<i>Тромбон</i>	1	200	1	400	0	2
<i>Пијано</i>	2	200	0	400	0	2
<i>Ударни инструменти</i>	2	200	1	400	0	3
Вокално пеење	4	200	2	400	0	6
Оддел за етнокореологија	10	200	1	400	0	11
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	390	100/200	50	400	80	520
Информатика - Штип	120	200	25	400	25	170
<i>Информатика - Струмица</i>	100	100			20	120
<i>Информатика - Берово</i>	70	100			10	80
Бизнис информатика – Штип	100	200	25	400	25	150
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	540	100/200	40	100/400	145	725
Хемија	20	200		400	10	30
Биологија	20	200	10	400	10	40
Математика	20	200		400	10	30
Географија	30	200	10	400	10	50
Рударство - Штип	20	200		400	10	30
<i>Рударство – Прилеп</i>	20	100		100	10	30
<i>Рударство-Скопје</i>	20	100				20
<i>Геологија- Скопје</i>	20	100				20
Геологија - Штип	20	200		400	10	30
<i>Геологија – Прилеп</i>	20	100			10	30
<i>Инженерство на природни ресурси (животна средина, геотехнологија, нови материјали и нови технологии) - Прилеп</i>	40	100				40
Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика)	60	200	10	400	15	85
<i>Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика) – Кавадарци</i>	40	100			10	50
Компјутерски дизајн - Штип	40	200		400	10	50
<i>Компјутерски дизајн – Кавадарци</i>	40	100			10	50
Градежно инженерство	60	200	10	400	10	80
Архитектура и дизајн (Пејзажно уредување и дизајн и технологии на мебел и ентериер)	50	200		400	10	60
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	520	200	210	400	140	870

Македонски јазик		200		400		
<i>Применета насока</i>	20	200	10	400	10	40
<i>Наставна насока</i>	20	200	10	400	10	40
Англиски јазик		200		400		
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	130	200	40	400	10	180
<i>Наставна насока</i>	70	200	30	400	10	110
Германски јазик		200		400		
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	20	400	10	60
<i>Наставна насока</i>	30	200	20	400	10	60
Италијански јазик и книжевност		200		400		
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	50
Француски јазик и книжевност		200		400		
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	50
Турски јазик и книжевност		200		400		
<i>Преведувачи и толкувачи</i>	30	200	10	400	10	50
<i>Наставна насока</i>	30	200	10	400	10	50
Историја со археологија						
<i>Наставна насока</i>	20	200	10	400	10	40
<i>Применета насока</i>	20	200	10	400	10	40
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	295	200	180	400	110	585
Медицина	60	200	60	400		120
Стоматологија	35	200	35	400		70
Фармација	35	200	35	400		70
Медицински сестри – стручни студии	45	200	10	400	30	85
Физиотерапевти - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Лаборанти - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	30	200	10	400	20	60
Забен техничар и протетичар - стручни студии	30	200	10	400	20	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА - ГЕВГЕЛИЈА	530	100/200	100	100/400	120	750
Туризам - Гевгелија	50	200	30	400	20	100
Бизнис логистика - Гевгелија	150	200	50	400	40	240
<i>Бизнис логистика - Скопје</i>	<i>200</i>	<i>100</i>			<i>20</i>	<i>220</i>
<i>Гастрономија, исхрана, диететика - Скопје</i>	<i>80</i>	<i>100</i>			<i>20</i>	<i>100</i>
<i>Гастрономија, исхрана, диететика - Штип</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>90</i>
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - РАДОВИШ	190	200	0	400	10	200
Системи за автоматско управување - Радовиш	140	200	0	400	10	150
Студиска програма по енергетски системи – Радовиш (акредитацијата е во тек)	50	200				50
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – ВИНИЦА	130	100/200	0	100/400	60	190
Производно машинство – Винаца	50	200	0	400	20	70
Транспорт, организација и логистика – Винаца (акредитацијата е во тек)	50	200	0	400	20	70
<i>Транспорт, организација и логистика – Струмица (акредитацијата е во тек)</i>	<i>30</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>50</i>
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	170	100/200	0	400	10	180
Текстилно инженерство - Пробиштип	20	200	0	400	10	30
Логистика (индустриски менаџмент и индустриска логистика) - Пробиштип	70	100	0			70
<i>Текстилно инженерство - Штип</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>0</i>			<i>80</i>
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	4041		892		980	5913

1.5 Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, МУЛТИМЕДИЈА И АНИМАЦИЈА	40	200	20	400		60
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ ТЕОРИИ И АНАЛИЗИ	60	0	0	0		60
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД	220		80			300

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2019/1
10 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

930.

Врз основа на член 110 став 6 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП И ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2010/2011 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2020/1
30 март 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

931.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), а во врска одредбите на Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 март 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП

1. Се огласува именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Прилеп.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата), пријавите со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Време“ и „Лајм“.

Бр. 22-1844/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

932.

Врз основа на член 30 став 1, алинеа 4 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09 и 105/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На правни и физички лица кои вршат трговија на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат промет на масло за горење Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0.1% (m/m), на бензинските станици за временскиот период од 15 април 2010 година до 15 октомври 2010 година.

На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат продажба на масло за горење Екстра лесно масло за домаќинствата ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0.1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2010 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2008/1
10 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

933.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. Се разрешува д-р Панде Лазаревски од должноста директор на Центарот за управување со кризи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2124/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

934.

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За директор на Центарот за управување со кризи се именува Тони Јаковски, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2125/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

935.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97 и 21/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1. Се разрешува Славица Станковска од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2129/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

936.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997 и 21/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1. За заменик на директорот на Државниот завод за статистика се именува Анита Стамнова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2130/1
7 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 937.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана на 7 април 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членот 131 став 4 во делот: „условите“, членот 154 алинеја 5 и членот 176 став 1 алинеја 4 во делот: „како и за кривично дело сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста“ од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.165/2009 од 27 јануари 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на дел од членот 131 став 4, членот 154 алинеја 5 и дел од членот 176 став 1 алинеја 4 од Законот за социјалната заштита, означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со одредбите од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека, според содржината на член 131 став 4 од Законот, министерот со општ акт поблиску ги уредува условите, начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа.

Од оваа одредба делот: „условите“ беше ставен под сомнение по однос на неговата согласност со одредбите од Уставот.

Согласно членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите.

Според член 91 алинеите 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Од анализата на наведените уставни одредби произлегува дека со Уставот точно и прецизно се дефинирани и утврдени носителите на законодавната, извршната и судската власт и јасно е направена разлика во поделбата на власта, при што со Уставот не е допуштено мешање на една во друга власт, туку власта е поставена како структура на самостојни релативно поделени власти чии статус, надлежности и односи се утврдени и гарантирани со Уставот.

Од анализата на членовите 110, 129, 130 и 131 од Законот за социјалната заштита произлегува дека точно дефинирани високо-образовани стручни работници можат да вршат стручна работа во установите за социјална заштита и тоа само доколку имаат лиценца за работа, согласно со наведениот закон. Организирањето и

спроведувањето на облиците на едукација на стручните работници, изготвувањето на стандардите и нормативите за работа на кадрите, изготвувањето на методолошкото упатство за работа на стручните лица, според законските одредби е надлежност на Заводот за социјални дејности, кој се основа од Владата на Република Македонија и кој има статус на јавна установа.

Заводот, исто така е надлежен да дава и одзема лиценци за работа на стручните лица, да води регистар на издадени и одземени лиценци, да спроведува континуирана едукација и да врши проверка на стручното знаење. Истиот формира Комисија за лиценцирање која е составена од претставници на Заводот за социјални дејности, Министерството, Институт за социјална работа и социјална политика и други соодветни факултети и институции. Против одлуката на Комисијата за лиценцирање за издадена, односно одземена лиценца за работа може да се изјави жалба до министерот. Комисијата за лиценцирање носи свои акти како што се: Програма и Деловник за работа и Кодекс за стручните лица во установите за социјална заштита. Во останатите законски одредби не е содржано друго поблиско уредување по однос на условите за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита.

Имајќи ги во вид наведените уставни и законски одредби во корелација со содржината на оспорениот дел: „условите“ од членот 131 став 4 од Законот, според оценка на Судот, овластувањето на министерот со општ акт да ги уреди условите за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, нема уставна и законска основа. Ваквата констатација се заснова, пред се врз фактот што во Законот не е содржано уредување по однос на тоа под кои услови стручните лица ја добиваат, односно под кои услови се одзема лиценца за работа, за колкав временски период се издава истата и под кои услови се продолжува. Според тоа, даденото овластување министерот со општ акт да ги уреди условите, за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, според оценка на Судот, значи навлегување во надлежност на законодавната власт.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорениот дел од членот 131 став 4 од Законот не е во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 68 став 1 алинеја 2, член 91 алинеи 1 и 5 и член 96 од Уставот на Република Македонија.

5. Судот на седницата утврди дека, според оспорениот член 154 алинеја 5 од Законот, во регистарот се впишува здружението, кое покрај условите предвидени со Законот за здруженијата на граѓани и фондациите и

членот 153 на овој закон, го исполнува и условот-да има потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки.

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Од изнесените уставни одредби јасно произлегува дека Уставот го гарантира правото на работа, слободниот избор на вработување и го промовира принципот за достапност секому, под еднакви услови на секое работно место. Исто така, граѓаните се должни да плаќаат данок, при што, начинот на плаќање се уредува со закон, од каде секој има уставна обврска да ги намирува јавните давачки и дека во рамките на начинот на плаќање на јавните давачки постојат законски механизми за нивно исполнување.

Според мислење на Судот, а поаѓајќи од наведената уставна одредба, содржината на оспорените член како и наводите од иницијативата, пропишувањето на условот во регистарот да се впише здружението, кое покрај условите предвидени со Законот за здруженијата на граѓани и фондациите и членот 153 на овој закон, го исполнува и условот да има потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки излегува надвор од соодветните законски механизми. Тоа доведува до состојба исполнувањето на обврската на лицето од одреден статус да влијае на остварувањето на право од друг статус што е уставно недопуштено, а секако тоа води кон стеснување на обемот на правото на работа и достапноста на секое работно место секому под еднакви услови.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорениот член 154 алинеја 5 од Законот не е во согласност со член 32 став 2 и член 33 од Уставот.

6. Судот на седницата, исто така, утврди дека, според содржината на оспорениот член 176 став 1 алинеја 4 од Законот, дозволата на физичкото лице за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална дејност престанува да важи по сила на закон, ако со правосилна судска пресуда е осуден за кривично дело на казна затвор над шест месеца или му е изречена санкција за забрана за вршење на професија, дејност или должност, како и за кривично дело сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста.

Од оваа одредба делот: „како и за кривично дело сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста.“ беше ставен под сомнение по однос на неговата согласност со одредбите од Уставот.

Согласно членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Според членот 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, а според став 3 на истиот член, ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Со Амандманот XXV на Уставот се заменува членот 98 од Уставот на Република Македонија. Според наведениот Амандман, судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Тргнувајќи од анализата на членовите 165 до 180 од Законот за социјалната заштита, произлегува дека законодавецот ги уредил условите под кои физичко лице може самостојно да врши работи од социјална заштита како професионална дејност, кои се однесуваат на советувалишна работа, домашна нега и помош на поединец и семејство и сместување лица во згрижувачко семејство. По повод поднесено барање за вршење на дејност, а врз основа на прибавените потребни мислења дозволата за вршење на работите ја издава министерот, по што лицето склучува договор со месно надлежниот центар за вршење на самостојната професионална дејност, во кој поблиску се уредуваат начинот, видот и обемот на услугите кои им се обезбедуваат на корисниците на социјалната заштита, упатени преку центарот. Според одредбите од Законот наведените лица, меѓу другото, (член 173 алинеја 2) се должни да ја почитуваат личноста на корисникот, неговото достоинство и неповредливоста на личниот и семејниот живот и да ја чуваат службената и професионалната тајна.

Дозволата на физичкото лице за самостојно вршење на социјалната заштита како професионална дејност престанува да важи по сила на закон поради децидно наведени причини, меѓу кои и поради причините од оспорената одредба, за што согласно член 176 став 2 од Законот министерот донесува решение за престанок на важење на дозволата, против кое е дозволена жалба до Комисијата на Владата, а конечното решение се доставува до Централниот регистар заради бришење од соодветниот регистар.

По однос на законското решение за престанување на важењето на дозволата на физичкото лице за самостојно вршење на работи од социјална заштита како професионална дејност поради кривично дело сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста, Судот оцени, дека не се во согласност со уставните одредби на кои се повикува подносителот на иницијативата. Имено, делот: „како и за кривично дело сторено во вршење или во врска со вршење на дејноста“ од членот 176 став 1 алинеја 4 од Законот, според оценка на Судот, преставува недоволно јасно, непрецизно нормирање, со недоволен опис за каков вид на кривично дело станува збор, каква казна треба да биде изречена и дали одземањето на дозволата треба да настане во судска постапка, со донесена правосилна пресуда во која ќе биде утврдено дека лицето сторило дело во врска со вршење на дејноста или одземањето на дозволата следува непосредно по извршување на делото.

Со оглед на тоа што означениот дел од одредбата не е доволно јасно нормиран и со него се предвидува правна последица на осудата што настапувала по сила на закон, што е недозволиво, бидејќи казниво-поправниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изречената казна за неговиот сторител, а натамошни последици од неговото извршување, односно осудата кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се дозволени, освен ако тоа не е изречено утврдено со Уставот, Судот оцени дека не е во согласност со одредбите од Уставот на кои се повикува подносителот на иницијативата.

Врз основа на изнесеното Судот оцени дека оспорениот дел од одредбата не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 13 став 1 и член 14, член 54 и Амандманот XXV на Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.165/2009
7 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

938.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 7 април 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за забрана за поставување антени и антенски столбови за мобилна телефонија и други намени и дислокација на веќе поставените во централното градско подрачје во Радовиш, број 07-991/1 од 29 мај 2009 година („Службен гласник на општина Радовиш“ број 10/2009), донесена од Советот на општина Радовиш.

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Страхил Гавритов од Радовиш, со Решение У.бр.169/2009 од 3 февруари 2010 година поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со закон.

5. Судот на седницата утврди дека врз основа на членот 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) и членот 21 од Статутот на општината Радовиш, Советот на општина Радовиш на седница одржана на 29 мај 2009 година, донел Одлука за забрана за поставување антени и антенски столбови за мобилна телефонија и други намени и дислокација на веќе поставените во централното градско подрачје во Радовиш.

Според членот 1 од оваа одлука, се забранува поставување антени и антенски столбови за мобилна телефонија и други намени како и дислокација на веќе поставените антени во централното градско подрачје во Радовиш.

Со членот 2 од оваа одлука е утврдено дека таа треба да се достави до Министерството за транспорт и врски и Министерството за екологија и заштита на животната средина на Република Македонија за донесување решенија за дислокација на веќе поставените антени во централното градско подрачје и неиздавање на нови дозволи за поставување на истите.

Со членот 3 е утврдено дека оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш“.

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) во членот 36 ги определил надлежностите на советот на општината, во кои не е пропишана надлежност на советот да решава за поставувањето на телекомуникациони системи или да уредува со свои акти односи во врска со издавање на одобренија или забрани за поставување на антени и антенски столбови за мобилна телефонија и други намени, како што е тоа определено со оспорената одлука на Советот на општината Радовиш.

Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009), со одредбите во дел V „Одобрение за градење“, ги уредил прашањата за категоризација на градби каде телекомуникациските центри за прием на сателитски сигнали се градби од значење за Републиката и одобрение за градење издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, а електронските комуникациски мрежи и средства се во делот на градби од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината односно градоначалниците на општините во градот Скопје. Имено, за овие градби не одлучува советот на општината, ниту тој има законско овластување со свои акти да ги уредува правата и обврските за поставување и користење на телекомуникациските градби и уреди.

Тргувајќи од наведеното Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со наведените закони.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингелизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.169/2009	Претседател
7 април 2010 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Трендафил Ивановски , с.р.

939.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 31 март 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 49 став 2 алинеја 8 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007 и 103/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.191/2009 од 10 февруари 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за неговата согласност со одредбите од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 49 став 2 алинеја 8 од Законот, кон пријавите, кандидатите, меѓу другото, ја доставуваат следнава документација и податоци: документ од надлежните институции за платени даноци и за бонитетот на подносителот.

5. Според член 32 ставовите 1 и 2 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјалната обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според член 3 став 1 од Законот, радиодифузната дејност е емитување и пренос на радио и/или телевизиски програмски сервиси независно од техничките средства за пренесување, во кодиран или не кодиран облик, наменети за прием од страна на јавноста.

Во член 41 од Законот се уредува дека дозволата за вршење радиодифузна дејност се издава за емитување и пренос на одреден радио или телевизиски програмски сервис независно од техничките средства за пренос под услови, на начин и по постапка утврдени со овој закон (став 1). Забрането е вршење на радиодифузна дејност без дозвола (став 2).

Според член 43 став 1 од Законот, за издавање дозвола Советот за радиодифузија распишува конкурс.

Имајќи ги предвид изнесените уставни и законски одредби и наводите во иницијативата, според Судот, со оспорената одредба се оневозможува на кандидатите за доделување дозволи за вршење на радиодифузна дејност да учествуваат на конкурсот доколку не биле платени даноците.

Тргувајќи од тоа дека секој има уставна обврска да ги намирува јавните давачки и дека во рамките на начинот на плаќање на јавната давачка постојат законски механизми за нивно исполнување, Судот оцени дека пропишувањето на овој ограничувачки услов, значи пречекорување на дозволеният праг и излегување

ње надвор од соодветните законски механизми. Ваквото ограничување на можноста за јавување на конкурсот за добивање дозвола за вршење на радиодифузна дејност води до состојба исполнувањето на обврските на лицето во еден статус да влијае на остварувањето на неговите права во друг статус, што уставно не е дозволено, како и до намалување на обемот на правото на работа и достапноста на секое работно место секому под еднакви услови, поради што Судот утврди дека оспорениот член 49 став 2 алинеја 8 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 32 став 2 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.191/2009 Претседател
31 март 2010 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

940.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/2008 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец март 2010 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел.	Назив на одделот	Износ
01.	Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности	10.031
02.	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности	13.760
05.	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.731
10.	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	14.400

13.	Вадење на руди на метал	17.067
14.	Вадење на други руди и камен	14.003
15.	Производство на прехранбени производи и пијалоци	12.469
16.	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	14.433
17.	Производство на текстилни ткаенини	6.967
18.	Производство на облека; доработка и боене на крзно	6.889
19.	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	6.517
20.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	7.533
21.	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	13.179
22.	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	14.070
23.	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	24.202
24.	Производство на хемикалии и хемиски производи	23.093
25.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.205
26.	Производство на производи од други неметални минерали	16.217
27.	Производство на основни метали	14.538
28.	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	9.806
29.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	11.133
30.	Производство на канцелариски машини и компјутери	19.918
31.	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	11.932
32.	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	8.847
33.	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	20.376
34.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	10.045
35.	Производство на други сообраќајни средства	14.621

36.	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомна- ти на друго место	7.800
37.	Рециклажа	8.694
40.	Снабдување со електрична енер- гија, гас, пареа и топла вода	27.515
41.	Собирање, пречистување и ди- стрибуција на вода	13.601
45.	Градежништво	10.771
50.	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни го- рива	19.309
51.	Трговија на големо и посреднич- ка трговија, освен трговија со мо- торни возила и мотоцикли	16.296
52.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	10.194
55.	Хотели и ресторани	10.279
60.	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	13.927
62.	Воздушен сообраќај	29.343
63.	Придружни и помошни активнос- ти во сообраќајот; активности на патничките агенции	23.202
64.	Поштенски активности и телеко- муникации	23.756
65.	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	26.378
66.	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задол- жителна социјална заштита	25.690
67.	Помошни активности во финан- сиското посредување	32.296
70.	Активности во врска со недвижен имот	19.039
71.	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	11.873

72.	Компјутерски и сродни активнос- ти	21.837
73.	Истражување и развој	18.794
74.	Други деловни активности	13.157
75.	Јавна управа и одбрана; задолжи- телна социјална заштита	18.216
80.	Образование	14.881
85.	Здравство и социјална работа	16.467
90.	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични актив- ности	12.674
91.	Дејност на организации врз база на зачленување	20.764
92.	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	13.655
93.	Други услужни дејности	9.335

Месечно даночно ослободување 7.035

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

941.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2010 година, во однос на месец февруари 2010 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец март 2010 година, во однос на месец февруари 2010 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,25 %.

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

